

ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Име на проектот | "Реконструкција на постојна и изведба на нова патна мрежа во ЈЗПР". |
| Носител на проектот | Центар за развој на Југозападен плански регион |
| Проектен партнер 1 | Општина Центар Жупа |
| Проектен партнер 2 | Општина Вевчани |
| Проектен партнер 3 | Општина Охрид |
| Проектен партнер 4 | Општина Македонски Брод |
| <i>Доколку е потребно додате уште редови</i> | |
| Времетраење на проектот во месеци | 8 месеци |
| Датум на започнување на проектот (од денот на потпишување на договорот за финансирање на проектот) | 13.06.2019 г. |
| Вкупен буџет (денари) | 16.709.633,00 |
| Сопствено учество (денари) | / |
| Одобрени средства (денари) | 16.709.633,00 |
| Процент на одобрени средства во однос на бараните средства | 100% |
| Остварени проектни цели согласно апликацијата | Подобрување на квалитетот на живеење во Југозападниот плански регион преку инвестициски зафати во патната инфраструктура, овозможување развој на туристичкиот сектор, подигнување на степенот на планирање на просторот и заштита на животната средина. |
| Остварени проектни производи и резултати | 1.Подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на постојни сообраќајни решенија во Центар Жупа, во н.м. Житинени во должина од 1,4 км, и во Македонски Брод - сообраќајница Димитар Влахов со 141,2 м |


| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>2. Подобрување на патната инфраструктура преку изведба на нови сообраќајни решенија во Вевчани во должина од 630 м. и уредени околу 500 м² на улица Коста Абраш и плоштад Табана во Охрид.</p> |
| Реализирани активности | <ol style="list-style-type: none"> 1. Координирање и менаџирање на проектот (за Општина Центар Жупа, М.Брод, Вевчани и Охрид) 2. Избор на консултанти за техничка спецификација и евалуација на понудите 3. Спроведени две тендерски постапки 4. Избор на надзорни органи 5. Извршена реконструкција на постојна сообраќајница во н.м. Житинени во должина од 1,4 км 6. Извршена реконструкција на постојна сообраќајница ул. Димитар Влахов во М. Брод во должина од 141,2 км 7. Изведени нови сообраќајни решенија во Вевчани во должина од 630 м 8. Извршена реконструкција на улица Коста Абраш и изведен плоштад Табана со површина од 500 м² 8. Изработена и доставена временна и финална документација до БРР и општините партнери во проектот |
| Активности кои не се реализирани | <p>Сите активности, согласно доставената проектна апликација, се реализирани на терен и извршено е примо-предавање на објектите на општините-партнери во проектот.</p> |
| Функционалност на објектот Само за инфраструктурни проекти | <p>Обезбедена подобра патна инфраструктура, квалитетни сообраќајни решенија, подобри услови за одвивање на сообраќајот, уреденост на просторот и зачувана животна средина во четири општини (Центар Жупа, Вевчани, Македонски Брод и Охрид) во ЈУГОЗАПАДНИОТ плански регион.</p> |
| Остварување на намената на објектот Само за инфраструктурни проекти | <p>Со извршената реконструкција на сообраќајницата во н.м. Житинени, Општина Центар Жупа олеснето е одвивањето, како и безбедноста на сите учесници во сообраќајот.</p> <p>Со реализираната реконструкција на сообраќајница во Македонски Брод, Општина Македонски Брод олеснето е движењето на пешаците и одвивањето на сообраќајот во овој дел на градот.</p> <p>Со реализираните нови сообраќајни решенија олеснет е сообраќајот, како и можноста на посетителите што доаѓаат во Вевчани да ги посетат атрактивните туристички локации како што се заштитените архитектонски решенија и Вевчанските извори.</p> <p>Со реализираните активности во Охрид подобрен е квалитетот на уреденост на линискиот инфраструктурен објект, односно пешачката улица Коста Абраш која е со режимски сообраќај, а со изведениот плоштад на Табана се придонесува за поквалитетна туристичката понуда во доменот на одморалишните и рекреативни активности.</p> |
| Фотографии | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Центар за развој на Југозападен плански регион

Проект координатор

Стојан Савески



Струга, 24.04.2020